



Инспекторите од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 235 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија,, број 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014 и 33/2015), донесоа

### **ЗАКЛУЧОК**

Постапката поведена со писмо број 16-7944/29-2014 од 18.03.2015 година за вршење на контролен инспекциски надзор во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје, се запира.

### **Образложение**

Инспекторите за социјална заштита од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика, извршија контролен инспекциски надзор за утврдување на постапувањето по решение број 16-7944/6 од 27.11.2014 година, со кое се определени мерки за отстранување на утврдените недостатоци и неправилности констатирани на записник број 16-7944/5 од 27.11.2014 година.

Инспекцискиот надзор е извршен над применувањето и спроведувањето на Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија,, број 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014 и 33/2015 ), Законот за семејството („Службен весник на Република Македонија” број 80/92, 09/96, 38/2004, 33/2006, 84/2008, 67/2010, 156/2010, 39/2012, 44/2012, 38/2014 и 115/2014), подзаконските, општите, поединечните и другите акти донесени врз нивна основа.

При вршењето на контролниот инспекциски надзор на записник број 16-7944/32-2014 од 27.03.2015 година се констатира дека во целост е постапено по решението број 16-7944/6 од 27.11.2014 година година за отстранување на утврдените недостатоци и неправилности, поради што согласно член 241–а став 7 од Законот за социјалната заштита, се донесе заклучок како во диспозитивот

Заклучокот е донесен во Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика на ден 27.03.2015 година под број 16-7944/33-2014.

Жалбата не го задржува извршувањето на заклучокот согласно член 244 став 2 од Законот за социјалната заштита.

**Упатство за правно средство:** Против овој заклучок може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка во рок од 8 дена од денот на приемот на заклучокот преку Секторот за инспекциски надзор во областа на социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика.

**Инспектори за социјална заштита:**  
Главен инспектор, Ирена Тодоровска  
Виш инспектор, Благица Пирова  
Инспектор, Соња Налбанти-Димоска